



ИНСТИТУТ НА ОБЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**ИНСТИТУТ НА ОБЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31.12.2018 СО ИЗВЕШТАЈ
НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

Скопје, април 2019 год.



Содржина

1.Извештај на независниот ревизор.....	1-2
2.Биланс на приходи и расходи.....	3
3.Биланс на состојба.....	4
4.Белешки кон финансиските извештаи.....	5-12



Audit Macedonia LLC
since 1995

1/1-10 Anton Popov Street
P O Box 462
1000 Skopje
Tel: +389 2 2463 140
Fax: +389 2 2462 053

Извештај на независниот ревизор

До Собранието и Раководството на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ИОРРМ)**, кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден **31 Декември 2018** година, Билансот на приходи и раходи за годината што завршува на тој датум, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации како и за интерните контроли кои што се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија што се прифатени и се применуваат во Република Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешни прикажувања во финансиските извештаи, без разлика дали тие се настанати поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на ИОРРМ, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за целта за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на ИОРРМ. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на



Audit Macedonia LLC
since 1995

1/1-10 Anton Popov Street
P.O. Box 462
1000 Skopje
Tel: +389 2 2463 140
Fax: +389 2 2462 063

сметководствените проценки направени од страна на Раководството како и оценка на севкупната презентација на финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ, во сите материјално значајни аспекти, ја презентираат реално финансиската состојба на ден 31 Декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност за годината што завршува на тој датум, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 10.04.2019

Овластен ревизор

Елена Адамова



ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

за годината што завршува на 31.12.2018 година

(во илјади денари)	Белешка	2018	2017
ПРИХОДИ			
Приходи од членарини	3	6,304	5,846
Програмски приходи	4	3,788	3,865
Други приходи	5	77	75
ВКУПНО ПРИХОДИ		10,169	9,786
РАСХОДИ			
Програмски расходи	6	8,736	8,391
ВКУПНО РАСХОДИ		8,736	8,391
Вишок на приходи за годината пред оданочување		1,432	1,395
Данок на непризнаени расходи		-14	-16
Вишок на приходи за годината по оданочување		1,418	1,379
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година		5,607	4,228
ВКУПНО ВИШОК НА ПРИХОДИ		7,026	5,607

Скопје 28.02.2019 год.

Одговорен за составување на
Финансиските извештаи



Претседател на ИОРРМ



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12.2018 година

(во илјади денари)	Белешка	2018	2017
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		12,817	12,936
Материјални средства	7	12,817	12,936
Тековни средства		7,002	5,731
Парични средства	8	890	2,949
Побарувања	9	6,112	2,783
Залихи	10	696	118
ВКУПНО СРЕДСТВА		20,515	18,786
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ			
Извори на деловни средства		13,399	12,936
Деловен фонд	11	13,399	12,936
Краткорочни обврски		9	43
Обврски спрема добавувачи		9	43
Пасивни временски разграничувања		7,108	5,807
Пасивни временски разграничувања		82	200
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година	12	7,026	5,607
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		20,515	18,786

Скопје 28.02.2019 год.

Одговорен за составување на
 Финансиските извештаи



Претседател на ИОРРМ

1. Општи податоци

1.1. За ИОРРМ

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) е основан согласно Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 79/05) и Законот за стопански комори (Службен весник на РМ бр. 54/02) како професионално коморско здружение, согласно Одлуката за основање донесена од Основачкото собрание на ИОРРМ одржано на 27.05.2006 година.

Основните цели и задачи на ИОРРМ се наведени во член 5 од Одлуката за основање и во член 7 од статутот на ИОРРМ.

Членови на ИОРРМ се ревизори, овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци.

На 14 ноември 2013 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија стекна статус на полноправна членка на IFAC.

Во Службен весник на РМ број 158 од 9 декември 2010 година објавен е нов Закон за ревизија (во сила од 17 декември 2010 година) со што престанува да важи претходниот Закон за ревизија (Службен весник на РМ број 79/2005 и 103/2008). Последователно се донесени следниве измени за Законот за ревизија: Службен весник на РМ број 158/2010, број 135/2011, број 188/2013; број 43/2014, број 138/2014, број 145/2018, број 192/2015, број 23/2016 и број 83/2018 година.

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5128912
Целосен назив на правното лице	Институт на овластени ревизори на Република Македонија Скопје
Седиште	Ул. 11 Октомври бр. 52А-1/3, Скопје
Датум на основање	27.05.2006
Единствен даночен број	4030006600205
Приоритетна дејност	94.11 – Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување

1.2. Раководење и управување

На Датум на известувањето, органи на раководење и управување се како што следи:

Претседател на ИОРРМ е Драган Димитров.

Управен одбор во состав: Драган Димитров (Претседател), Антонио Вејланов, Драган Давитков, Душко Апостоловски, Владимир Сколовски, Крсто Несторов, Стојан Јорданов, Срѓан Ранѓеловиќ и Огњен Блажевски.

Надзорен одбор во состав: Кристина Тилиќ (Претседател), Јорданчо Којзаклиев, Верица Хаџи Василева Марковска и Марјан Андонов.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ НА ИОРРМ

2.1. Основа за подготвување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и прописите донесени врз основа на овој закон. Ова значи дека финансиските извештаи се подготвени на принципот на модифицирана готовинска основа, односно ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат во пресметковниот период во кој за истите се примени или платени пари или парични еквиваленти, со корекција за наплатените или платени приходи и расходи до 30 јануари наредната година под услов истите да се однесуваат за тој пресметковен период. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

2.2. Долгорочни средства

Долгорочните средства се дефинирани како:

а) средства кои ИОРРМ ги чува:

- за сопствено користење
- за изнајмување на други или
- за административни цели.

б) средства кои се очекува да бидат користени во времетраење повеќе од еден период (една година).

Долгорочните средства почетно се вреднуваат по набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), која се распоредува за време на корисниот век на употреба на средството. Сите финансиски трошоци (камати, гаранции и сл.) кои можат да се идентификуваат со набавката на средства се додаваат на набавната вредност на средството и се амортизираат во зависност од корисниот век на употреба.

Набавната вредност на долгорочното средство е износот на платените парични средства или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Корисниот век на употреба на долгорочно средство е временскиот период за кој ИОРРМ предвидува дека ќе го користи таквото средство. Предвидениот корисен век на средствата е:

- Градежни објекти (згради).....1%
- Опрема.....14%-20%
- Компјутерска опрема.....20%
- Мебел..... 10%-20%

Основица за пресметка на амортизацијата е набавната вредност на средството или намален за остатокот на вредноста на средството. Амортизацијата на долгорочните средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот корисен век на употреба на долгорочните средства. Амортизацијата започнува да се пресметува следниот месец од месецот во кое е набавено средството. Амортизацијата не претставува расход на периодот бидејќи не предизвикува одлив на парични средства туку истата се книжи на товар на деловниот фонд.

ИОРРМ врши ревалоризација на долгорочните средства поради повторно вреднување со примена на стапка на пораст на цените индустриски производи објавени во Државниот завод за статистика.

Ревалоризација се спроведува во согласност со член 15 од Законот за сметководство на непрофитни организации и член 29 и 29-а од Правилникот за сметководство за непрофитни организации.

2.3. Побарувања

Побарувањата од купувачи и другите краткорочни побарувања се признаваат во моментот на извршувањето на трансакцијата, а се евидентираат според очекуваниот паричен прилив. Побарувањата првично се евидентираат со задолжување на соодветна сметка на побарувања и во одобрување преку соодветно konto во рамките на Пасивните временски разграничувања (ПВР). Кога побарувањата ќе се наплатат, соодветното konto од ПВР се затвора во корист на приходите. Во билансот на состојба се искажуваат во нето вредност која треба да кореспондира со соодветната сметка на ПВР.

2.4. Пари и парични еквиваленти

Парите се состојат од готовина на сметка во деловна банка и пари во денарска благајна и се вреднуваат според номиналната вредност.

Еквивалентите на паричните средства претставуваат краткорочни високоликвидни вложувања, кои може најдоцна до 3 месеци да се претворат во парични средства без позначаен ризик при промената на нивната номинална вредност.

Сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање се врши по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.5. Активни временски разграничувања

На сметките на активните временски разграничувања се евидентираат сите расходи кои се настанати а не се платени до крајот на пресметковниот период односно најдоцна до 30.01. во следниот пресметковен период.

2.6. Краткорочни обврски

Обврските кои настанале врз основа на договорен однос, се вреднуваат според номиналната вредност искажана во соодветна сметководствена исправа. Краткорочните обврски првично се евидентираат во одобрение на соодветна сметка во рамките на краткорочни обврски и на товар на соодветна сметка во рамките на Активните временски разграничувања (АВР). Кога истите ќе се платат соодветната сметка од АВР се затвора на товар на расходите во пресметковниот период.

2.7. Пасивни временски разграничувања

Приходите кои не ги исполнуваат критериумите за признавање (кои не се наплатени во пресметковниот период, или најдоцна до 30 јануари наредниот пресметковен период), се евидентираат во рамките на соодветни сметки од Пасивните временски разграничувања (ПВР). На сметките од ПВР се евидентира и вишокот на приходи над расходи што се пренесува во следната пресметковна година

2.8. Приходи

Приходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (трансакции), односно според ова начело приходите се признаваат откако паричните приливи што се поврзани со тие приходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период а најдоцна до 30-ти јануари следната година и се мерат според износот на примениот паричен надоместок.

2.9. Расходи

Расходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (транзакции) односно според ова начело расходите се признаваат откако паричните одливи по основ на тие расходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период, а најдоцна до 30-ти јануари следната година и се мерат според износот на платениот паричен надоместок.

2.10. Остварен вишок на приходи

Разликата помеѓу остварените приходи и остварените расходи претставува вишок на приходи кои се искажува во Билансот на приходи и расходи. Овој вишок (заедно со вишокот од претходните години) треба да одговора на вкупните парични средства на банкарските сметки и благајната на 31.12. коригирани за приходите и расходите кои се признаваат според модифицирана готовинска основа.

2.11. Остварен кусок (загуба)

Доколку расходите во Билансот на приходи и расходи се поголеми од приходите се искажува кусок (загуба). Кусокот може да се појави само доколку расходи кои се однесуваат за пресметковниот период се платени според модифицираната готовинска основа до 30-ти јануари следната година, а немало евидентирано вишок од претходните години.

2.12. Деловен фонд

Во корист на деловниот фонд се евидентираат:

- набавени долгорочни средства материјални и нематеријални
- примени донации грантови во непаричен облик
- ефектите од ревалоризација

На товар на деловниот фонд се книжи амортизација и оштетување на долгорочните средства.

3. Приходи од членарини

(во илјади денари)

Приходи од чланарини	2018	2017
Приходи од годишна членарина од правни лица	4,996	4,646
Приходи од годишна членарина од физички лица	1,308	1,200
Вкупно	6,304	5,846

4. Програмски приходи

(во илјади денари)

Програмски приходи	2018	2017
Приходи од КПУ	2,052	2,132
Приходи од КПУ ИСОС	120	198
Приходи од испит	1,015	858
Приходи од контрола на квалитет	0	581
Други програмски приходи	601	95
Вкупно	3,788	3,865

5. Други приходи

(во илјади денари)	2018	2017
Други приходи		
Приходи од закуп	37	37
Приходи од финансирање	40	38
Вкупно	77	75

6. Програмски расходи

(во илјади денари)	2018	2017
Програмски расходи (6а+6б+6в+6г)	8,736	8,391

6.а Материјални расходи и услуги	2018	2017
Потршено материјали	53	44
Потрошено ел. енергија, гориво и греење	161	206
Трошоци за инвестиционо одржување	128	114
Оперативни трошоци	2,687	2,323
Транспортни и поштенски услуги	79	94
Финансирање на СУНР	1,468	1,448
Издатоци за репрезентација, реклама и пропаганда	60	121
Други материјални расходи	358	20
Вкупно	4,994	4,371

Оперативните трошоци опфаќаат:	2018	2017
◊ надоместоци за состаноци	732	616
◊ консултантски услуги	28	48
◊ трошоци за МСР и МСФИ	-	61
◊ трошоци за испит	423	312
◊ трошоци за КПУ	802	748
◊ трошоци за IFAC	251	288
◊ трошоци за обука ЦД	3	1
◊ трошоци за контрола на квалитет	-	25
◊ други оперативни услуги	405	223
◊ вредносно усогласување на залихите	43	-
ВКУПНО	2,687	2,323

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31.12.2018 година

6.6 Други расходи	2018	2017
Провизија за платен промет	20	27
Премии за осигурување	68	83
Дневници за службени патувања и патни трошоци	14	71
Други трошоци за вработени	40	0
Негативни курсни разлики	1	1
Сметководство и Ревизија	252	235
Учество на меѓународни конференции	125	128
Даноци	166	145
Вкупно	685	690

6.в Капитални и други средства	2018	2017
Средства за опрема	6	34
Вкупно	6	34

6.г Плати и други трошоци за вработени	2018	2017
Нето плати	2,037	2,199
Придонеси од плата	824	890
Персонален данок од плата	190	207
Вкупно	3,052	3,296

7. Материјални средства

(во илјади денари)

ОПИС	Гредажни објекти	Опрема	Мебел	Библиотека	ВКУПНО
Набавна вредност 31.12.2017	12,651	840	604	591	14,686
Амортизација 31.12.2017	-405	-772	-572	-	-1,750
Вредност на 31.12.2017	12,246	67	32	591	12,936
ПРОМЕНИ ВО 2018					
Набавна вредност 01.01.2018	12,651	840	604	591	14,686
Набавени	-	42	-	-	42
Отуѓени, раходовани	-	-104	-	-	-104
Состојба на 31.12.2018	12,651	778	604	591	14,624
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2018	-405	-772	-572	-	-1,750
Тековна амортизација 2018	-126	-28	-7	-	-161
Намалување (отуѓување, расход)	-	104	-	-	104
Состојба на 31.12.2018	-532	-697	-579	-	-1,807
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2018	12,120	81	25	591	12,817

8. Парични средства

(во илјади денари)	2018	2017
Пари на сметка во банка	882	2,941
Пари во благајна	8	8
Вкупно	890	2,949

9. Побарувања

(во илјади денари)	2018	2017
Побарувања	106	264
Финансиски побарувања	6,000	2,500
Побарувања од државата	6	19
Вкупно	6,112	2,783

- Побарувањата од 106 илјади денари (264 илјади денари) се во врска неплатена чланарина од членови (102.000 ден.) и неплатена фактура за КПУ (4.000 ден.)

Старосна структура на побарувања

	31/12/2018	31/12/2017
до 1 год.	36,000	186,000
од 1-2 год	60,000	60,000
над 2 год.	10,000	18,000
Вкупно	106,000	264,000

- Финансиските побарувања 6.000 илјади денари се во врска орочени средства во Стопанска Банка по договори бр. ЛД1818500069 (4.000 илјади денари) и ЛД 1818500071 (2.000 илјади денари) од 04.07.2018 год.

10. Залихи

(во илјади денари)	2018	2017
Залиха на ЦД (МСФИ, МСР, БПП)	696	118
Вкупно	696	118

11. Деловен фонд

(во илјади денари)	2018	2017
Состојба на 01.01.	12.936	12.949
Зголемување	640	180
Намалување	-120	-134
Вкупно	13.456	12.995
Тековна амортизација	-57	-193
Продажба	0	134
Деловен фонд 31.12.2018	13.399	12.936

12. Нераспределен вишок на приходи

(во илјади денари)	2018	2017
Состојба на 01.01.	5.607	4.228
Вкупни приходи	10.169	9.786
Вкупно	15.775	14.014
Вкупни расходи	-8.736	-8.391
Данок на вишок на приходи	-14	-16
Вишок на приходи над расходи на 31.12.	7.026	5.607

13. Неизвесни обврски, судски спорови и хипотеки

ИОРРМ е тужена страна во спор со трговско друштво АСЕКОО ДООЕЛ од Скопје во износ од 369 илјади денари, а во врска со неисполнување на договор за организирање на испит за овластени ревизори. Првостепената пресуда беше во корист на тужителот, но по жалба, пресудата е укината и вратена на повторно судење. Без разлика од исходот на овој спор, тоа нема значајно да влијае на финансиската состојба на ИОРРМ.

Други неизвесни обврски раководството не очекува да настанат.

ИОРРМ нема ставено сопствен имот под хипотека, во корист на банка или друга финансиска институција.

14. Настани што се случиле по денот на Билансот на состојба

По периодот од 31 декември 2018 година, до денот на издавањето на ревизорскиот извештај, не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале нужна промена на финансиските извештаи.